

1.	Наслов на наставниот предмет	<b>УРГЕНТНА МЕДИЦИНА СО АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА И РЕАНИМАЦИЈА</b>			
2.	Код	ДРТ-316			
3.	Студиска програма	<b>Тригодишни стручни студии за дипломиран радиолошки технолог</b>			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	<b>УКИМ – Медицински факултет Катедра по интерна медицина, Катедра по педијатрија, Катедра по хирургија, Катедра по гинекологија, Катедра по анестезиологија со реанимација</b>			
5.	Степен на образование (прв односно втор циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година/семестар	Трета/V	7.	Број на ЕКТС кредити	3.5
8.	Наставник	Проф. д-р Даниела Чапароска и Проф. д-р Мирјана Шошолчева и соработниците			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Исполнет услов за запишување во трета година			
10.	Цели на предметната програма: Студентите да ги научат основите за препознавање на ургентните состојби во медицината Студентите да се запознаат со основните анестезиолошки постапки кај децата и возрасните Студентите да ги научат принципите на нега во ургентни ситуации и ќе ги совладаат вештините на неопходните терапевтски постапки во рамки на нивните професионални ингеренции. Студентите да знаат да ги применуваат алгоритмите за реанимација издадени од АХА (американска асоцијација за срце) и ЕРК (европски ресусцитационен совет) Студентите да знаат да ги применуваат алгоритмите за реанимација на децата				
11.	Содржина на предметната програма: <b>Теоретска настава</b> <b>Ургентна медицина (20 часа)</b> <i>На студентите им се презентира преглед од теоретските основи од ургентната медицина:</i> 1. општа медицина (анафилаксија, колапс) 2. интензивна медицина (кардиологија, ендокринологија, 3. пулмологија, ГИТ, токсикологија) 4. ургентни состојби во педијатрија 5. ургентни хируршки состојби 6. ургентни гинеколошки состојби <b>Анестезиологија со реанимација (10 часа)</b> 1. Основи на анестезиологија (техники, контрола, медикаменти, инфузиона терапија, специјална анестезија, компликации) 2. Припрема за операција и анестезија 3. Постоперативна проценка на состојбата на болниот 4. Оксигенотерапија и машини за вештачко дишење 5. Основи на проценка и третман на болка 6. Концепти на напредното одржување во живот кај возрасни и деца 7. Реанимација на новороден и донече 8. Алгоритми за реанимација издадени од АХА (американска асоцијација за срце) и ЕРК (европски ресусцитационен совет) <b>Пракса (30 часа):</b> Пракса е задолжителна и се изведува на различни одделенија на интензивно				

	Лекување, и во КАРИЛ под водство на ментор-професор и мед.сестра одговорна за тој оддел. Студентот е должен да се вклучи во сите активности од подрачјето на здравствената нега во текот на полно работно време, при што води дневник за своите активности.			
12.	Методи на учење: Интерактивни предавања, вежби, семинари			
13.	Вкупен расположив фонд на време	60 часови		
14.	Распределба на расположивото време	30 часови предавања, вежби и семинари 30 вежби		
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања-теоретска настава	30 часови
		15.2.	Вежби, Семинари	30 часови
16.	Други форми на активности	16.1.	Пракса	
		16.2.	Самостојни задачи	
		16.3.	Домашно учење	
17.	Начин на оценување		бодови	
17.1	Континуирани проверки	<b>Континуирана проверка на знаењата - 1</b> (писмено)		мин.-макс. 45-70
17.2	Завршен испит	<b>Завршен испит</b>		5 - 10 <b>Комплетен завршен испит:</b> претставува комбинација на тестот од неположена континуирана проверка и завршниот испит.
	Семинарска работа/проект (презентација: усмена)			мин.-макс. бодови 1-2
17.4	Активно учество	Теоретска настава Практична настава		мин.-макс. бодови 7.5-10 бодови 7.5-10
18.	Критериуми за оценување (бодови/оценка)	до 59 бода		5 (пет) F
		од 60 до 68 бода		6 (шест) E
		од 69 до 76 бода		7 (седум) D
		од 77 до 84 бода		8 (осум) C
		од 85 до 92 бода		9 (девет) B
		од 93 до 100 бода		10 (десет) A
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	За да добие потпис, студентот треба да освои минимум бодови од посета на теоретска и практична настава, како и од учество во семинари. Оценката за предметот се формира според табелата на оценки, а врз основа на збирот на бодовите од сите активности, континуираните проверки и завршниот испит.		
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски		
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Студентска анонимна евалуација за предметот, наставниците и соработниците кои учествуваат во изведувањето на наставата.		
22.	Литература	Авторизирани предавања од катедрите		